

# **ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА**

**Сл. Весник на Р. Македонија, бр.150 од 02.09.2015 година**

## **Член 1**

Во Законот за социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15 и 104/15), во членот 254 став 1 зборовите: „ 800 до“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите „ од 200 до 400“ се заменуваат со зборовите „ од 150 до 200“ .

Ставот 3 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за установата за социјална заштита или друго правно лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член на одговорното лице во установата за социјална заштита или во друго правно лице .“

Ставот 4 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 150 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член на работникот кој непосредно ги врши работите.“

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Глоба во износ од 150 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на раководителот на одделението во установата за социјална заштита.“

## **Член 2**

Членот 255 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на установата за социјална заштита или друго правно лице, ако:

- не поднесе извештај (членови 114, 135 став 1 алинеја 7 и 129 став 3)
- не го усогласи распоредот, почетокот и завршувањето на работното време (член112);
- не постапи по известувањето за одземе на лиценца за работа на стручен работник (членови 110-и став 2 и 130-г став 2).

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за установата за социјална заштита или за друго правно лице ќе му се изрече за прекршоците од став 1 на овој член и на одговорното лице во установата за социјална заштита или на другото правно лице.

Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член на лицето кое врши определени работи во социјалната заштита.“

## **Член 3**

Во членот 256 зборовите: „ 1.000 до „ се бришат .

## **Член 4**

Во членот 256-а по зборовите: „ износ од“ се додаваат зборовите: „ 1.000 до“.

## **Член 5**

Членот 257 се менува и гласи:

„ За прекршоците утврдени со овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд. “

## **Член 6**

Член 258 се менува и гласи:

„За прекршоците утврдени во членовите 254,254-а,254-б,255, 256, 256-а и 256-б од овој закон, инспекторот односно овластеното лице од Министерството за труд и социјална политика за вршење инспекциски надзор должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоци.

Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише.

Примањето на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.

Во записникот од став 2 на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.

Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог ги потпишува одговорното лице во правното лице или од него овластено лице.

Инспекторот односно овластеното лице од Министерството за труд и социјална политика за вршење инспекциски надзор, е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 5 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 6 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Министерот за труд и социјална политика ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“

## **Член 7**

По член 258 се додава нов член 258 - а кој гласи:

### **„Член 258-а**

Одмерувањето на висината на глобата за правните лица се врши согласно со Законот за прекршоците.“

## **Член 8**

Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

## **Член 9**

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за социјалната заштита.

## **Член 10**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.